

Врз основа на член 18 став 1 алинеја 3 и член 20 став 1 алинеја 10<sup>1</sup> од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19) и член 51 став 1 и став 3 алинеја 2 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.124/15), а во врска со член 41 став 6 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, член 15 став 1 алинеја 3 и член 39 став 1 алинеја 10 од Деловникот за работа на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги (Пречистен текст) бр.01-3732/1 од 29.07.2019 година, во однос на Информацијата за промена на сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, без претходно доставено известување до Агенцијата и без одобрување од страна на Агенцијата, со Предлог – Одлука, согласно Заклучокот на Советот бр.02-4015/4 од 29.08.2019 година, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, на 32-та седница одржана на 29.08.2019 година донесе:

## **ОДЛУКА**

1. СЕ ДОЗВОЛУВА промена во сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, во врска со Решението на Централниот регистар на Република Северна Македонија, деловоден број 35020190016116 од 15.07.2019 година, и тоа:

1.1 за истапување на физичкото лице:

- Аљбина Велији, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED], и

1.2. за пристапување на физичкото лице:

- Хекуран Велији, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул., [REDACTED] бр. [REDACTED] во [REDACTED].

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

## **Образложение**

Според член 41 став 1 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 и 27/19), пред спроведување на каква било промена на сопственичката структура, радиодифузерот е должен да ја извести Агенцијата. Во ставот 2 од истиот член е утврдено дека радиодифузерот не смее да ја спроведе промената пред истата да биде одобрена од страна на Агенцијата.

Со Решение за преземање на мерка – јавна опомена, Уп1 бр.03-386 од 31.07.2019 година, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги го опомена Трговското радио-дифузно друштво АЉБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, поради тоа што на 15.07.2019 година, спровело промена на сопственичката структура без претходно да ја извести Агенцијата и без истата да биде одобрена од страна на Агенцијата, што е спротивно на член 41 став 1 и став 2 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Имено, промената е спроведена врз основа на пријава за упис на истапување и пристапување на содружник, при што Централниот регистар на Република Северна Македонија донесе

---

<sup>1</sup> Алинеите 8 и 9 се избришани, види: член 8 од Закон за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.248/18).

Решение со деловоден број 35020190016116 од 15.07.2019 година, согласно кое од сопственоста на Трговското радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово истапило физичкото лице Аљбина Велији, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул.„[REDACTED]“ бр.[REDACTED] во [REDACTED] и пристапило физичкото лице Хекуран Велији, со ЕМБГ [REDACTED] и адреса на ул.„[REDACTED]“ бр.[REDACTED] во [REDACTED].

Со горенаведеното Решение за преземање на мерка – јавна опомена, Агенцијата му наложи на радиодифузерот, да го усогласи своето работење и во рок од седум дена од денот на приемот на јавната опомена, во архивата на Агенцијата да ги достави следните податоци и документи: податоци за физичкото лице Хекуран Велији, и тоа ЕМБГ, адреса на живеење и учество во основната главнина на радиодифузерот; нотарски заверена изјава од физичкото лице Хекуран Велији дека со пристапувањето во сопственичката структура на радиодифузерот не ги прекршува одредбите од глава IV од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги; нотарски заверена изјава од радиодифузерот (изјавата ја дава управителот на радиодифузерот) дека со промената на сопственичката структура не се прекршуваат одредбите од глава IV од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги и тековна состојба за радиодифузерот издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија (не постара од 15 дена од денот на издавањето).

На 25.07.2019 година, ТРД АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово до Агенцијата достави: податоци за физичкото лице Хекуран Велији, нотарски заверена изјава од ова лице во својство на основач и управител на радиодифузерот дека со промената на сопственичката структура не се прекршуваат одредбите од глава IV од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Решение и Тековна состојба за наведениот радиодифузер издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија. Имајќи предвид дека доставената тековна состојба беше копија, на 31.07.2019 година со допис бр.03-3547/4, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги побара од радиодифузерот да достави тековна состојба во оригинал или копија заверена на нотар и не постара од 15 дена од денот на издавањето, при што радиодифузерот на 12.08.2019 година, до Агенцијата достави тековна состојба електронски издадена и со дигитален потпис од Централниот регистар.

Врз основа на целокупната доставена документација, Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги констатираше дека со промената во сопственичката структура на Трговското радио-дифузно друштво АЛБАНА ПЛУС ДООЕЛ-Куманово, во врска со Решението на Централниот регистар на Република Северна Македонија, деловоден број 35020190016116 од 15.07.2019 година, не се создава недозволена медиумска концентрација во смисла на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно дека оваа промена не е спротивна на забраната од членовите 34, 35 став 2 или 38 од истиот Закон, Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги донесе одлука како во диспозитивот.

**Бр.02-437**  
**29.08.2019 година**  
**С к о п ј е**

**Агенција за аудио и**  
**аудиовизуелни медиумски услуги,**  
**Претседател на Совет,**  
**Лазо ПЕТРУШЕВСКИ, с.р.**

**Правна поука:** Против оваа одлука радиодифузерот, доколку не е задоволен од истата, има право во рок од 30 дена од денот на доставувањето на одлуката да поднесе тужба за поведување на управен спор до надлежниот суд.